

## **6. Правење на постери**

Постерот ви дозволува да ја забележите својата работа и да ја презентирате пред своите соученици. Многу е важно постерот да е организиран на начин на кој ќе го привлече вниманието на луѓето. Целта е да се заинтересираат сите кои ќе го гледаат постерот.

Во мали групи, разгледајте кои се важните карактеристики на еден постер и размислете кои елементи може да ги интегрирате на вашиот постер.

Ако веќе имате припремено постер, може да ги користите овие карактеристики како листа за проверка на друг постер.

### **Листа на проверка**

**Наслов:** треба да е краток и интересен, да се гледа од подалеку.

**Пишан текст:** треба да е доволно голем и читлив. Ако користите компјутер, не користете премногу различни стилови. Пишувајте кратки реченици кои ќе бидат читливи оддалеку.

**Слики, фотографии, графики:** тие треба да го поддржат она што е напишано и да го направат постерот интересен. Употребете само неколку интересни и највпечатливи.

**Презентација:** каде треба да бидат насловот, поднасловите, симболите, фотографиите, сликите или каде треба текстот да стои? Направете скица на постерот пред да почнете да го изработувате.

**Внимателно направете го постерот:** постерот треба да го следи форматот кој е одбран, но не смее да биде пренатрупан.